

Врз основа на членовите 30, 48, и 49 од Законот за административни службеници (Службен весник на РМ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и Службен весник за Република Северна Македонија бр. 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и 35/18 ), Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров објавува:

**ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 02/2022**  
**за унапредување на административен службеник**  
**во Општина Ѓорче Петров**

Општина Ѓорче Петров објавува интерен оглас за унапредување на 1 (еден) административен службеник на следното работно место:

**1. УПР 01 01 504 000 –**

Раководител на одделение за сметководство и плаќања,  
Одделение за сметководство и плаќања во Сектор за финансиски прашања,

- 1 (еден) извршител;

**Општи услови:**

- да е државјанин на Република Северна Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место;
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

**Посебни услови:**

- стручни квалификации: ниво на квалификации VI A според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, економски науки или организациони науки и управување (менаџмент);
  - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и германски);
  - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
  - Потврда за положен испит за административно управување,
  - најмалку 4 (четири) години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

**Општи работни компетенции на напредно ниво ниво:**

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни;
- раководење и
- финансиско управување.

**Распоред на работно време:**

- работни часови во неделата 40
- работно време од понеделник до петок од 7:30/8:30 до 15:30/16:30
- паричен износ во основа на нето плата **30.056,00** денари

На интерниот оглас може да се јави административен службеник вработен во Општина Ѓорче Петров, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место, како и:

- да е оценет со оценка "А" или "Б" при последното оценување;
  - да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на иста категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас;
  - да поминал најамлку две години на тековното работно место и
  - да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас.

Заинтересираниот административен службеник, поднесува пополнета пријава и докази за податоците содржани во пријава преку архивата на Општината Ѓорче Петров до Одделението за управување со човечки ресурси, како и на следната електронска адреса coveckiresursi@opstinaagpetrov.gov.mk

Рокот за доставувања на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на веб страната на Општина Горче Петров и на веб страната на Агенцијата за администрација.

Кандидатите кон пријавата можат да приложат и:

- потврди за успешно реализирани обуки и/или
  - потврди за успешно реализирано менторство.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази се верни на оригиналот.

**НАПОМЕНА:** Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата, ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по своја озлоба.

Бр. 04-2352/4  
Од. 16.12.2022  
Скопје





## ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ - СКОПЈЕ

### ПРИЈАВА за унапредување на административен службеник преку ИНТЕРЕН ОГЛАС

#### 1. Податоци за огласот:

-Број на интересен оглас \_\_\_\_\_  
-Назив на работното место за кое се пријавува \_\_\_\_\_

#### 2. Податоци за кандидатот:

Име и Презиме \_\_\_\_\_  
Тековно работно место (звање, шифра и датум на распоредување на ова работно место) \_\_\_\_\_

Во Одделение/Сектор \_\_\_\_\_

Телефон за контакт \_\_\_\_\_

#### 3. Податоци за исполнување на посебните услови:

Степен на образование или стекнати кредити \_\_\_\_\_

Вид на образование \_\_\_\_\_

Образовна институција \_\_\_\_\_

Насока \_\_\_\_\_

Податоци за работно искуство во струката \_\_\_\_\_

#### 4. Податоци за нивото и звањето на административниот службеник во последните 2 (две) години пред објавувањето на интерниот оглас \_\_\_\_\_

#### 5. Податоци за оценување во последната година пред објавување на интерниот оглас \_\_\_\_\_

#### 6. Податоци за оценување во последните 3 (три) години пред објавување на интерниот оглас изразени во оценка до втора децимала \_\_\_\_\_

#### 7. Податоци за изречена дисциплинска мерка 1 (една) година пред објавувањето на интерниот оглас \_\_\_\_\_

#### 8. Доказ-потврди за успешно реализирани обуки/потврди за успешно реализирано менторство \_\_\_\_\_

Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците наведени во пријавата за унапредување се веродостојни, доставените докази верни на оригиналот и дека на барање на надлежниот орган ќе доставам доказ во оригинал или копија заверена на нотар.

\*\*\* Кандидатот кој вnel лажни податоци во пријавата се дисквалификува од понатамошна постапка.

Датум:

Административен службеник  
Име и презиме